



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 13 декември 1972  
Скопје  
Број 41                      Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

390.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА НА ПРОМЕТОТ НА ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за забрана на прометот на земјиште,  
што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 13 декември 1972 година.

Број 03-2903  
13 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ.  
Никола Минчев, с. р.

### З А К О Н ЗА ЗАБРАНА НА ПРОМЕТОТ НА ЗЕМЈИШТЕ

#### Член 1

До донесувањето на одлуки од општините за определување границите на ненационализираното земјиште, предвидено за станбена изградба во градовите и населбите од градски карактер и за туризам и рекреација, а најдоцна 45 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, се забранува прометот на земјиште.

Прометот на земјиштето што ќе го определат општините во смисла на претходниот став се забранува до донесувањето на републички закон за промет со земјишта и згради, а најдоцна до 30 јуни 1973 година.

#### Член 2

По договорите што на денот на влегувањето во сила на овој закон не се заверени кај судот, не може да се врши пренос на правото на сопственост на земјиште од член 1 на овој закон.

#### Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

391.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет донесува

### У Р Е Д Б А ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕНИТЕ

#### Член 1

Општествениот договор за цените на производите и услугите од надлежност на Републиката (во натамошниот текст: општествен договор) се заклучува на начин и постапка предвидени со оваа уредба.

#### Член 2

Со општествениот договор може во согласност со Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72) и утврдната политика на цените да се утврдат:

- 1) критериуми за ускладување на односите во цените на производите и услугите;
- 2) критериуми за утврдување на нивото на цените на производите и услугите;
- 3) критериуми за начинот на формирањето на цените на производите и услугите;
- 4) механизми за формирање на цените;
- 5) цените на производите и услугите или начинот на формирање на истите;
- 6) критериуми за други елементи и услови кои се од влијание на цените на производите и услугите;
- 7) мерки кои ќе можат да се преземат спрема организациите и лицата кои не се придржуваат на општествениот договор.

Со општествениот договор можат да се утврдат прашањата и односите кои се уредуваат со самоуправни спогодби и за цените донесени врз основа на општествениот договор, како и начинот и постапката за склучување на тие спогодби.

#### Член 3

Во склучувањето на општествениот договор учествуваат Извршниот совет или органот што тој ќе го овласти, Стопанската комора на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија и соодветна организација на деловното здружување односно групација на организации на здружениот труд.

Во склучувањето на општествениот договор за цени на одредени услуги и производи, покрај Извршниот совет односно органот што тој ќе го овласти, Стопанската комора на Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија учествува и:

— за цените на електроенергија: Претпријатието за производство и пренос на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје и Претпријатието за дистрибуција и производство на електрична енергија „Електромакедонија“;

— за цените на услугите во железничкиот патнички сообраќај: Железничко транспортното претпријатие Скопје;

— за цените на услугите во внатрешниот поштенско-телеграфско-телефонски сообраќај: Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје;

— за надоместокот за користење на радиодифузни емисии: Радио-телевизија — Скопје;

— за тарифите на осигурувањето на имоти и лица: Заводот за осигурување на имоти и лица „Македонија“.

Учесниците во општественото договарање можат да одлучат во склучувањето на одделен општествен договор да учествуваат и одделни општествено-политички организации и други самоуправни и општествени организации.

#### Член 4

Нацртот на општествениот договор го разгледува и го усвојува секој учесник во општественото договарање.

#### Член 5

Предлог за склучување на општествениот договор може да поднесе секој учесник во општественото договарање од член 3 на оваа уредба.

Предлогот за склучување на општествениот договор се доставува до Извршниот совет.

Извршниот совет односно органот што тој ќе го овласти, во спогодба со останатите учесници во општественото договарање основа комисија, која го подготвува Нацртот на општествениот договор.

#### Член 6

Учесниците во општественото договарање се рамноправни.

Општествениот договор се смета за склучен, кога сите учесници во општественото договарање ќе го усвојат во истоветен текст.

Со општествениот договор се одредува денот на почетокот на применувањето на договорот.

#### Член 7

Републичкиот завод за цени води евиденција за склучените општествени договори.

#### Член 8

Општествениот договор може да се менува и дополнува на начинот и постапката предвидени за неговото склучување.

#### Член 9

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2845/1  
30 октомври 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

392.

Врз основа на член 7 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет донесува

### УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ

#### Член 1

Спогодбите за промена на затечените цени на производите и услугите од надлежноста на Републиката (во натамошниот текст: спогодба), во смисла на член 22 до 26 на Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72 и 35/72) ги склучуваат претставници на производството односно на вршењето на услугите со претставници на потрошувачката — купувачи на производите односно корисници на услугите, на начин и постапка предвидени со оваа уредба.

#### Член 2

Предлог за поведување постапка за склучување на спогодба може да поднесе заинтересирана организација на здружениот труд, групација на организација на здружениот труд, организација на деловно здружување и деловна заедница.

По предлогот од став 1 на овој член може да се поведе постапка за склучување на спогодба ако предлогот го подржале најмалку една третина претставници на производството односно на вршењето на услугите чии цени се предмет на спогодување.

Предлогот за поведување постапка за склучување на спогодба ѝ се поднесува на Стопанската комора на Македонија.

Стопанската комора на Македонија е должна да поведе постапка за склучување на спогодба ако е исполнет условот од став 2 на овој член.

#### Член 3

Предлог за поведување постапка за склучување на спогодбата мора да биде изготвен во писмена форма и во него мораат да се наведат причините поради кои се предлага измена на затечените цени.

#### Член 4

Предлогот за поведување постапка за склучување на спогодбата содржи:

1. назив на производот односно услугата и единица на мера;

2. основни технички-технолошки и комерцијални карактеристики на производот односно услугата;

3. постојни и предложени цени кај производителот односно кај вршителот на услугата;

4. постојни и предложени услови за продажба што влијаат врз цените кај производителот односно кај вршителот на услугата (место и начин на испорака на производот, односно на вршењето на услугата, рабат, вид и пресметка на амбалажата, каса сконто и др.);

5. остварено производство и реализација на домашниот пазар, по количина и вредност;

6. план на производството на услугите за тековната година;

7. остварен увоз и извоз, по количини и по цени на одделни производи вкупно и по одделни земји;

8. пондерирани извозни и увозни цени за изминатите шест месеци;

9. состојба на залихата по количина и вредност;

10. режим на увозот и извозот и мерки на царинската и вонцаринската заштита;

11. вкупен приход и неговата структура, доход и неговата расподелба;

12. ефект од предвиденото зголемување на цените и дејство врз цените на други производи, врз индексот на цените во односната гранка и врз животните трошоци;

13. образложение дека зголемувањето на цените е во согласност со политиката на цени за тековната година.

За податоците од точка 5 до 9 и 11 на став 1 на овој член се дава спецификација за сите учесници во спогодувањето, а посебно за производителите односно вршителите на услугите што не се опфатени со спогодувањето.

Податоците од став 1 на овој член се даваат за претходната година и за изминатиот период на тековната година.

#### Член 5

Учесниците во склучувањето на спогодбата се производителите и купувачите на производите односно вршителите на услугите и корисниците на услугите, и тоа за:

1) производите на индустријата на градежен материјал — производителите, градежни претпријатија и трговските организации што вршат промет на тие производи;

2) производите од графичката индустрија — производителите, големи потрошувачи и трговските организации што вршат промет на тие производи;

3) производите од експлоатација на шумите — производителите, преработувачите и големи потрошувачи и трговските организации што вршат промет на тие производи;

4) електроенергијата — претпријатија за производство пренос и дистрибуција на електроенергија и големите потрошувачи;

5) услугите во патниот јавен сообраќај, железничкиот патнички сообраќај, за услугите во внатрешниот поштенско-телеграфско-телефонски сообраќај, за користење на радиодифузни емисии, за услугите на осигурување на имоти и лица и за услугите на автобуски станици — вршителите и основните корисници на тие услуги.

Во склучувањето на спогодбата за цените на производите и услугите од овој член можат да учествуваат и општествено-политички и други општествени организации како претставници на граѓаните — крајни потрошувачи на одделни производи односно корисници на одделни услуги.

#### Член 6

Спогодбата содржи:

1. назив на учесниците што ја склучуваат спогодбата;

2. назив на производот односно услугата и единица на мера;

3. видот и квалитет на производот односно на услугата, технолошки и комерцијални карактеристики на производот односно услугата;

4. затечена и предложена цена на производот односно услугата;

5. услови за продажба што влијаат врз цената на производот односно услугата;

6. ден на почетокот на применувањето на спогодбата.

Спогодбата може да содржи и други податоци.

#### Член 7

Спогодбата се смета склучена кога со неа ќе се согласи квалификуваното мнозинство на претставници на производството односно на вршењето на услугите и квалификуваното мнозинство претставници на потрошувачката — купувачи на производите односно корисниците на услугите.

Како квалификувано мнозинство во смисла на став 1 на овој член се подразбираат организациите на здружениот труд чие производство односно потрошувачка — купување во претходната година односно во изминатиот период на тековната година претставува најмалку две третини од вкупното производство односно потрошувачка — купување на производите или услугите на кои се однесува спогодбата.

Учесниците во склучувањето на спогодбата одлучуваат дали производството односно потрошувачката во смисла на став 1 и 2 од овој член ќе се утврдува според количината или според вредноста.

Ако во склучувањето на спогодбата учествуваат организациите на деловното здружување и деловните заедници, спогодбата се смета склучена кога со неа се согласиле и овластените претставници на тие организации.

Спогодбата ја потпишуваат овластени претставници на сите учесници во склучувањето на спогодбата.

#### Член 8

Склучената спогодба, со записникот од состанокот на кој е постигната спогодбата, Стопанска-

та комора на Македонија му ја доставува на Републичкиот завод за цени на согласност.

Кон спогодбата, Стопанската комора на Македонија му доставува на Републичкиот завод за цени и документација со податоци од член 4 и 6 на оваа уредба, како и свое мислење за тоа дали спогодбата е склучена во согласност со политиката на цените што ја утврдила Сојузната скупштина и Републичкото собрание, со оваа уредба и со другите прописи.

#### Член 9

Стопанската комора на Македонија води своја евиденција за склучените спогодби.

#### Член 10

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Правилникот за постапката за склучување спогодба во Стопанската комора на Македонија за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 25/67).

#### Член 11

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2844/1

30 октомври 1972 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р

### 393.

Врз основа на член 2 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со точката 3-ц од Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72, 24/72, 27/72, 28/72, 30/72 и 31/72), Извршниот совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ДОБРОВОЛНОТО И ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

1. Цените односно тарифите за доброволното осигурување на моторни возила и задолжителното осигурување во корист на трети лица, остануваат под непосредна општествена контрола на цените.

2. Непосредната општествена контрола на цените од претходната точка се остварува — за доброволното осигурување на моторните возила со известување на цените заради евидентирање (евиденција на цени) до Републичкиот завод за цени, а за задолжителното осигурување на моторни возила во корист на трети лица — со одредување на највисокото ниво на цените (максимални цени) односно тарифите.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2846/1

30 октомври 1972 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р

394.

Врз основа на член 4 од Законот за „Детска недела“ („Службен весник на СРМ“, бр. 34/72), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ВО ТЕКОТ НА „ДЕТСКАТА НЕДЕЛА“

I. Придонесот за детска заштита во смисла на член 3 од Законот за „Детска недела“ изнесува:

1. за секоја продадена возна карта во железничкиот, авионскиот, меѓумесниот и меѓународниот автобуски сообраќај — 1 динар, а во градскиот сообраќај — 0,10 динари;

2. за секоја продадена влезница за театар, кино, уметничка изложба и друга културна манифестација — 0,50 дин.;

3. за секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен за печатени работи — 0,50 дин.;

4. за секоја влезница за спортски натпревари и други спортски приредби — 1 динар.

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2329/2

9 октомври 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

395.

Врз основа на точка 8 од Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко („Службен весник на СРМ“ бр. 14/72 и 32/72), во спогодба со републичкиот секретар за финансии, републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

### Н А Р Е Д Б А

#### ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1972 ГОДИНА

1. Во Наредбата за начинот и постапката за остварување премија за кравјо и овчо млеко во 1972 година („Службен весник на СРМ“ бр. 23/72 и 29/72), во точката 3-а втората алинеја се брише.

2. Оваа наредба влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 април 1972 година.

Број 08-1568/2

24 ноември 1972 година  
Скопје

Републички секретар  
за земјоделство и шумарство,  
д-р **Јанко Лазаревски**, с. р.

396.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за определување стапката на придонесот за изградба на станови на учесниците во Народноослободителната војна и за начинот и условите на користење на средствата од придонесот („Службен весник на СРМ“, бр. 45/68 и 15/72), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

### У П А Т С Т В О

#### ЗА ПОВЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОИ ЛИЦА СЕ СМЕААТ ЗА ЛИЦА СО НИСКИ ПРИМАЊА

1. За лица со ниски примања, во смисла на Законот за определување стапката на придонесот за изградба на станови на учесниците во Народноослободителната војна и за начинот и условите на користење на средствата од придонесот, се сметаат лицата чии месечни примања по член на семејството не преминуваат повеќе од 50% од минималниот личен доход во Републиката.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Републички секретар  
за здравство и социјална политика,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

397.

Врз основа на член 35 од Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), републичкиот секретар за внатрешни работи пропишува

### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОРУЖЈЕ, ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОРУЖЈЕТО И МУНИЦИЈАТА И СМЕСТУВАЊЕТО И ЧУВАЊЕТО НА ОРУЖЈЕТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на дозволата за оружје и евиденциите за прометот со оружје и муниција и за поправеното и преправеното оружје, како и сместувањето и чувањето на оружјето кај државните органи, организациите на здружен труд и другите организации (органи и организации).

Член 2

Дозволата за поседување и носење на оружје се издава на образец во големина 75 x 105 мм., кој е заштитен во обвивка од просирна материја (образец бр. 1).

На опачината на образецот од претходниот став е отпечатен текстот од одредбите од член 17 став 1 и член 30 од Законот за набавување, поседување и носење на оружје.

Член 3

Дозволата за поседување на оружје се издава во форма и со податоци што се дадени во прилогот бр. 1.

## Член 4

За прометот со оружје и муниција на мало се водат книги на евиденции, и тоа:

1. книга на евиденција за набавеното оружје и муниција (образец бр. 2);

2. книга на евиденција за продаденото оружје (образец бр. 3);

3. книга на евиденција за продадената муниција (образец бр. 4).

## Член 5

Книгите на евиденциите од член 4 од овој правилник се водат за секоја календарска година. На крајот на календарската година книгата се заклучува со впишување на текстот: „Заклучена со реден број \_\_\_\_\_ на ден 31 декември 19\_\_\_\_ година.“ Заклучувањето го заверува овластеното лице во организацијата со свој потпис и печат на организацијата.

Книгите на евиденцијата за набавеното оружје и муниција се чуваат најмалку една година од денот на продажбата на оружјето и муницијата запишани во нив.

Книгите на евиденциите за продаденото оружје и муниција се чуваат најмалку три години од денот на нивното заклучување.

## Член 6

За поправеното и преправеното оружје се води книга на евиденција за поправеното и преправеното оружје (образец бр. 5).

Одредбите од член 5 став 1 на овој правилник се однесуваат и на книгата на евиденцијата за поправеното и преправеното оружје. Оваа книга за евиденција се чува најмалку една година од денот на нејзиното заклучување.

## Член 7

Книгите на евиденциите од чл. 4 и 6 од овој правилник се укоричени со нумерирани страници и заверени од надлежниот општински орган за внатрешни работи пред запишувањето на податоците во нив.

## Член 8

Органите и организациите кои поседуваат оружје, организациите на здружениот труд кои се регистрирани за промет на оружје и муниција и организациите на здружениот труд односно занаетчиските дуќани кои се регистрирани за поправање и преправање на оружје се должни оружјето и муницијата да ги сместуваат и чуваат во просторија што е обезбедена од пожари, кражби и пристап на неовластени лица, како и од други опасности и злоупотреби.

Органите и организациите кои поседуваат оружје се должни да определат лице кое посебно ќе се грижи за издавање, преземање и чување на оружјето и муницијата, како и за водење на евиденција за оружјето и муницијата што се издава на користење.

## Член 9

Оружјето примено заради поправање или преправање не смее да се изнесува од просториите определени за работа до неговото предавање на сопственикот, освен ако тоа го бара самото поправање или преправање односно испитување на сигурноста на оружјето.

## Член 10

Органите, организациите и занаетчиските дуќани од член 8 став 1 од овој правилник веднаш ќе го известат надлежниот општински орган за внатрешни работи за секое исчезнување на оружје и муниција.

## Член 11

Обрасците бр. 1 до 5 и прилогот бр. 1 се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

## Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 04-15429/1  
23 ноември 1972 година  
Скопје

Републички секретар за  
внатрешни работи,  
Љупчо Арнаудовски, с. р.

Образец бр. 1

(на предната страна)

(назив на општинскиот орган за внатрешни работи)  
Рег. бр. \_\_\_\_\_

ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ  
НА ОРУЖЈЕ

\_\_\_\_\_, роден на ден \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_ со живеалиште во \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ и лична карта рег. бр. \_\_\_\_\_ издадена од \_\_\_\_\_ ИМА ПРАВО ДА ПОСЕДУВА И НОСИ ОРУЖЈЕ; вид \_\_\_\_\_ марка \_\_\_\_\_ калибар \_\_\_\_\_ фабр. бр. \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ потпис на овластеното лице

(М. П.)

(на опачината)

Сопственикот на оружјето од член 6 од Законот за набавување, поседување и носење на оружје е должен да се грижи оружјето да биде во исправна состојба, да го чува оружјето и муницијата и внимателно да ракува со оружјето, да не го употребува на јавни места или на места на кои со употребата може да ја загрози безбедноста на луѓето и особено да внимава оружјето и муницијата да не се достапни на малолетници.

Ако граѓанин кој има дозвола за оружје или пријавено трофејно или старо оружје го промени живеалиштето, должен е во рок од 15 дена од доаѓањето во местото на новото живеалиште да го пријави оружјето на општинскиот орган за внатрешни работи.



Образец бр. 4

## ОБРАЗЕЦ НА КНИГАТА НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОДАДЕНАТА МУНИЦИЈА

Реден број	Презиме и име (назив) на купувачот	Живеалиште (седиште) и адреса на купувачот	Податоци за муницијата			Регистарски број на дозволата за оружје или на одобреното и назив на органот што ги издал	Регистарски број на личната карта на имателот или доносителот на дозволата за оружје или на одобреното и назив на органот што ја издал
			Вид	Калибар	Бр. или копч.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Образец бр. 5

## ОБРАЗЕЦ НА КНИГАТА НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОПРАВНОТО И ПРЕПРАВНОТО ОРУЖЈЕ

Реден број	Датум на приемот	Презиме и име (назив), живеалиште (седиште) и адреса на имателот на оружјето	Регистарски број на дозволата за оружје и назив на органот што ја издал	Вид, марка, калибар и фабричен број на оружјето	Во што се состои поправањето-преправањето	Датум на преземањето на оружјето
1	2	3	4	5	6	7

## Прилог бр. 1

(назив на општинскиот орган за внатрешни работи)  
Рег. бр. \_\_\_\_\_

## ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ

\_\_\_\_\_ со седиште  
(назив на органот или организацијата)

во \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_

## ИМА ПРАВО ДА ПОСЕДУВА ОРУЖЈЕ:

1. вид \_\_\_\_\_ марка \_\_\_\_\_ калибар \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фабр. бр. \_\_\_\_\_;2. вид \_\_\_\_\_ марка \_\_\_\_\_ калибар \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фабр. бр. \_\_\_\_\_;3. вид \_\_\_\_\_ марка \_\_\_\_\_ калибар \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ фабр. бр. \_\_\_\_\_\*)

Датум \_\_\_\_\_

Потпис на овластеното лице \_\_\_\_\_

\* Се внесуваат податоци за онолку парчиња оружје за колку се издава дозволата за поседување на оружје односно ако се издава за едно парче оружје податоците за оружјето се испишуваат во продолжение на зборот „ОРУЖЈЕ“.

## 398.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на точката 2 на член 2 од Одлуката за воведување местен самопридонес на подрачјето на општината Гостивар за изградба на болница, донесена од Собранието на општина Гостивар на 26 јуни 1972 година под број 0201-2271, по одржаната јавна расправа на 2 ноември 1972 година, донесе

## О Д Л У К А

1. Противзаконито е со местен самопридонес да се обврзуваат граѓаните чие живеалиште не се наоѓа на територијата за која се воведува местен самопридонес.

2. СЕ ПОНИШТУВА одредбата од точката 2 на член 2 од Одлуката за воведување местен самопридонес на подрачјето на општината Гостивар за изградба на болница, донесена од Собранието на општина Гостивар на 26 јуни 1972 година под број 0201-2271 („Службен гласник на општина Гостивар“ бр. 8/72), во делот со кој местен самопридонес се воведува за сите вработени лица на подрачјето на општината, без оглед на нивното живеалиште.

3. Секој кому со акт донесен на основа на поништената одредба од Одлуката му е повредено правото може, во смисла на членот 31 од Законот за Уставниот суд на Македонија, да бара од надлежниот орган измена на актот односно враќање на платениот местен самопридонес.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Гостивар“.

5. На иницијатива од соборот на работните луѓе на градбата „Шарски води“ во с. Пожаране, општина Гостивар на Градежното претпријатие „Маврово“ од Скопје, Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 50/72 од 28-септември 1972 година поведе постапка за оценување законитоста на точката 2 на член 2 од означената одлука, заради тоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со одредбите на член 132 од Основниот закон за придонеси и даноци на граѓаните (пречистен текст — „Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/70).

На јавната расправа Судот утврди дека во одредбата на точката 2 на член 2 од Одлуката за воведување местен самопридонес на подрачјето на општината Гостивар за изградба на болница, ме-

ѓу другото, е определено воведување на местен самопридонес за сите вработени лица на подрачјето на општината Гостивар, во износ од 3% од личниот доход односно од надоместокот место личен доход поради боледување.

Во член 132 од Основниот закон за придонеси и даноци на граѓаните, кој согласно точката 64 на член 6 од Уставниот закон за спроведување на уставните амандмани XV до XXXIX на Уставот на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71) се применува како републички закон, е определено дека обврзник на месниот самопридонес е граѓанин чие живеалиште се наоѓа на територијата за која се воведува месниот самопридонес. Според членот 2 од Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 15/72), под живеалиште се подразбира местото во кое граѓанинот се населил да живее постојано.

Имајќи го ова предвид Уставниот суд смета дека е противзаконито како обврзници на местен самопридонес да се определуваат и граѓани чие живеалиште не се наоѓа на територијата за која се воведува месниот самопридонес. Со оглед на тоа што со одредбата на точката 2 на член 2 од означената одлука, местен самопридонес е воведен за сите вработени на подрачјето на општината Гостивар, Уставниот суд оцени дека, делот од означената одлука со која со местен самопридонес се обврзани и вработените лица што немаат живеалиште на подрачјето на општината, не е во согласност со членот 132 од Основниот закон за придонеси и даноци на граѓаните.

Врз основа на изнесеното, Уставниот суд на Македонија одлучи како во точката 2 на оваа одлука.

У. бр. 50/72

2 ноември 1972 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
**Петро Корбар**, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Упатството за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните објавено во „Службен весник на СРМ“ бр. 34/72, се поткраднала грешка, поради што се дава

## И С П Р А В К А

**НА УПАТСТВОТО ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ**

Во насловот на Упатството место зборот „Упатство“ треба да стои зборот „Правилник“.

Од Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, број 04-13233/1/1972.

## Огласен дел

## СУДСКИ ОГЛАСИ

## ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор од тужителката Шакири Зекирија Зебибе, по татко Мустафи, од село Порој, Тетовско, против тужениот Шакири Рефетов Зекирија, порано од село Глогои, Тетовско, сега со непозната адреса, за развод на брак.

Се повикува тужениот Шакири Рефетов Зекирија, во рок од 30 дена од објавувањето на ог-



ласот, да се јави во овој суд или да ја соопшти својата адреса. Во противно судот ќе му постави старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2276/72. (112)

#### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Арсовска Цвета, од Охрид, ул. „Дејан Војвода“ бр. 21, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, против Арсовски Стоје од Охрид, а сега во неизвесност со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот Стоје е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно на истиот ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 718/72. (111)

При Окружниот суд во Битола заведена е бракоразводна парница по тужбата на Божин Трајковски, од Охрид, против Силвана Трајковска, родена Косноскович, од Ријека, сега со непознато боравиште во Австралија. Поради тоа на тужената, согласно член 77, ст. 2 т. 5 од ЗПП, ѝ е поставен за привремен застапник адвокатот Јован Дербанов, од Битола, кој ќе ја застапува во постапката со сите права и должности на законски застапник, сè додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават пред судот.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 663/72. (118)

#### РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1112, страна 589, книга V е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за електропровод и инсталација „Електропроводомонт“ — Скопје, ул. „254“ бр. 8, согласно со одлуката број 203/2 од 3.VII.1970 година на работничкиот совет од одржаната седница на 18.II.1970 година се менува и гласи: Претпријатие за градежништво, производно и услужно занаетчиство, посредување во прометот и трговија на големо и мало „Кристал“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 555/70 од 22.VI.1971 година. (1401)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 10, страна 762, книга VI е запишано следното: На досегашниот потписник на Производното претпријатие „Виљана“ — Скопје Петко Ристовски, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката број 02-2941 од 29.XII.1969 година на работничкиот совет од одржаната седница на 25.XII.1969 година.

За директор на Производното претпријатие „Билјана“ — Скопје е назначен Вељковиќ Томислав, со одлуката број 02-1203/1 од 18.V.1971 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 17.V.1971 година, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Никаљевиќ Саво Лука, назначен со одлуката број 02-1799 од 22.VII.1971 година на работничкиот совет и старите регистрирани потписници и тоа: Ефто Стојановски, помошник директор, Славко Марковски и Илија Мирчевски, шеф на сметководството, сметано од 11. VI. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 663 од 20.VIII.1971 година. (1512)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 10, страна 762, книга VI е запишано следното: На досегашните потписници на Производното претпријатие „Билјана“ — Скопје и тоа: Ефто Стојановски, помошник директор и Славко Марковски, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност а на Илија Мирчевски, шеф на сметководството, му се одзема правото за потпишување, согласно со одлуката број 02-2941 од 22.VII.1971 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 876 од 10.XI.1971 година. (1987)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1112, страна 589, книга V е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за градежништво, производно и услужно занаетчиство, посредување во прометот и трговија на големо и мало „Кристал“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 12.II.1971 година се проширува и со колонијално-прехранбени стоки, индустриска стока и јужно овошје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 312 од 22.XI.1971 година. (2159)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1112, страна 589, книга V е запишано следното: Кон Претпријатието за градежништво, производно услужно занаетчиство, посредување во прометот и трговијата на големо и мало „Кристал“ — Скопје, се присоединува Занаетчиско-производната задруга „Македонски Килим“ — Скопје и Трговското претпријатие на големо и мало „Метекс“ — Штип, согласно со одлуката бр. 977 од 11.VIII.1971 година на работничкиот совет на Претпријатието „Кристал“ и одлуката бр. 977 од 21.V.1971 година, како и одлуката бр. 01-273 од 15.X.1971 година на работната заедница на Занаетчиско производната задруга „Македонски Килим“ и одлуката бр. 90 од 18. V. 1971 година на работната заедница на Трговското претпријатие „Метекс“ — Штип — последниве две донесени по пат на референдум.

Присоединувањето се смета од 1.VI.1971 година.

Се брише од регистарот на претпријатијата Занаетчиско-производната задруга „Македонски Килим“ — Скопје, поради присоединувањето кон Претпријатието „Кристал“ — Скопје, согласно со гореназначените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 874 од 1.XII.1971 година. (2160)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 30, книга VII е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице — Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес, при Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, Мирчев Јован, согласно одлуката на Централниот работнички совет на ЗИК Скопско Поле“ бр. 02-2997 од 29.XII.1969 е назначен за директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1124, од 28.XII.1971 година. (59)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 359, страна 239, книга II е запишано следното: Прецизираната дејност на Претставништвото

во Тетово, ул. „Маршал Тито“ број 46, на Осигурителниот завод — Нови Сад, согласно со одлуката на работничкиот совет од 28.V.1971 година се состои од:

1. Осигурување на живот, освен осигурувања на лекарски прегледи;
2. Осигурување на лица од последици на несреќни случаи (незгоди);
3. Осигурување од опасности на пожар и некои други опасности;
4. Осигурување од опасности на провална кражба и разбојништва;
5. Осигурување на стакло и светлеки реклами од должности кршење и оштетување;
6. Осигурување на домаќинства;
7. Осигурување на машини од кршење и некои други опасности;
8. Осигурување на животни;
9. Осигурување на посеви и плодови, од град, пожар и удар на гром (освен ризик од поплава, мраз и олуја);
10. Осигурување на стока во домашниот транспорт;
11. Осигурување од одговорности (општа граѓанско-правна одговорност);
12. Осигурување на сопственик односно корисник на моторни возила од одговорности за штета причинета на трети лица;
13. Комбинувани осигурувања на моторни возила (осигурување каско, оштетување лом, пртљаг и патни колекции на возачите и патниците во моторните возила, возачите од регресот на осигурувачите, возачите, патниците и работниците во моторните возила од последици на несреќни случаи — незгоди).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 677 од 2.XII.1971 година. (2228)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 30, книга VII е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд без својство на правно лице — Погон „Синѓелик“, село Синѓелик, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Организација во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-61 од 13.I.1972 година на Централниот работнички совет се здобива со својство на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 42 од 20.I.1972 година. (262)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 19, страна 146, книга VI е запишано следното: Согласно со решението број 02-3330/1 од 27.VII.1970 год. на Собранието на општината Кичево се укинува присилната управа на Угостителското претпријатие „Црвена ѕвезда“ — Кичево, ставена со решението бр. 02-3459/1 од 29.VII.1969 година на истото собрание.

На присилниот управник Ниче Фидановски му престанува правото на потпишување во тоа својство, а во иднина Угостителското претпријатие „Црвена ѕвезда“ — Кичево, ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, во својство на в.д. директор, согласно со решението бр. 04-227/1 од 28.VII.1970 година.

Согласно со записникот од изборниот состанок од 28.VII.1970 година избрани се нови органи на управување.

Угостителското претпријатие „Црвена ѕвезда“ — Кичево се присоединува кон „Метропол“ — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице, во состав на претпријатието „Интер импекс“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-3614 од 28.XII.1970 го-

дина на „Метропол“ — и одлуката бр. 02-9/2, од 24.I.1971 година на Хотелско-угостителското претпријатие „Црвена ѕвезда“ — Кичево, донесена по пат на референдум.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Угостителското претпријатие „Црвена ѕвезда“ — Кичево поради присоединување кон „Метропол“ — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице, во состав на „Интер импекс“ — Скопје, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 285/71 од 21.I.1972 година. (256)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 139, книга VII е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд без својство на правно лице — Погон „Бутел“ — село Бутел на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Организација во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-60 од 13.I.1972 година се здобива со својство на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 46 од 20.I.1972 година. (266)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 492, страна 951, книга II е запишано следното: Фирмата на Продавницата за машини за шиене во Кавадарци, ул. „Илинденска“ број 41, на „Владо Багат“ — Задар, согласно со решението Фи. бр. 894/71-2 од 6.IX.1971 година на Окружниот стопански суд — Сплит се менува и гласи: Претпријатие за производство на машини за шиене и алатни машини, плински арматури и дрвни производи „Владо Багат“ — Задар — Продавница во Кавадарци, ул. „Илинденска“ број 41. Предмет на работењето на продавницата е:

— продажба преку сопствена и туѓа трговска мрежа, агенции и агенти, сопствени производи и услуга, како и производи од други производители со кои се надополнува асортиманот на стоката произведена во претпријатието;

— продажба на сите производи сродни на производите на претпријатието, како и машини и направи за плетење, пеглање, перење и одржување на текстилни изработки;

— продажба на лимена стока (шпорети од сите облици и печки од сите облици и квалитет, делови од печки и шпорети, димни цевки, колена, розети и друг прибор);

— продажба на радио-апарати, телевизори, магнетофони и прибор за апаратите;

— продажба на електрични справи за домаќинство (кухало апарати, универзални апарати, универзални апарати за готвење и печење, печки, термофори, сушила за коса, топлински и ултравиолетни светилки, бојлери и правосмукалки);

— продажба на разладни и топлински уреди;

— продажба на вентилатори;

— продажба на стока увезена од страна на претпријатието;

— сервисно одржување на производите од сопственото производство и туѓи производи за промет за кое е регистрирано претпријатието,

— организирање и одржување курсеви за кроење, шиене, везење и плетење;

— вршење занаетчиски услуги преку сопствените продавници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1233/71 од 9.II.1972 година. (331)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 198, страна 463, книга VI е запишано следното: Фирмата на Берберско-фризерското прет-

пријатие „Хигиена“ — Скопје, согласно со одлуката број 104 од 18.VI.1971 година на работничкиот совет од одржаната седница на 7.VI.1968 година се менува и гласи: Фризерско набавно продажно претпријатие „Хигиена“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1151/71 од 7.II.1972 година. (337)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 994, страна 907, книга IV е запишано следното: Решението на овој суд, Фи. бр. 314/71 од 18.XI.1971 година според кое фирмата на Деловницата на Југобанка — Београд со седиште во Скопје гласи: Југобанка — Београд — Филијала — Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: Југобанка — Београд — седиште — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 314/71 од 1.II.1972 година. (341)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1425, страна 605, книга VI е запишано следното: Фирмата на Организацијата на здружен труд — Претставништво за СР Македонија — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ број 78, на Претпријатието „Минел“ — Београд, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 12.II.1971 година се менува и гласи: Претпријатие „Минел“ — Београд — Организација на здружен труд — Пословница во Скопје, ул. „Кочо Рацин“ број 78.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 374/71 од 15.II.1972 година (366)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 175, книга VII е запишано следното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице — Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес, се присоединува Индустриското бонбоњерско таанско претпријатие „Јагода“ — Титов Велес, согласно со одлуката бр. 110 од 18.XI.1971 година на работничкиот совет на Фабриката за масло „Благој Горев“ — Титов Велес, од одржаната седница на 18.XI.1971 година и одлуката број 742 од 15.XI.1971 година на работничкиот совет на Индустриското бонбоњерско таанско претпријатие „Јагода“ — Титов Велес, од одржаната седница на 13.XI.1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1178/71 од 18.II.1972 година. (380)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1400, страна 490, книга VI е запишано следното: На досегашниот потписник на Трговската работна организација за промет со мешовити стоки на големо и мало „Тргокомерц“ — Скопје, Аврамовски Борис, согласно со решението бр. 1239 од 30.IX.1971 година му престанува правото на потпишување поради разрешување од должност.

За нов потписник на гореозначената работна организација согласно со горенаведеното решение се назначува Димевски Блаже, директор на стопанско-сметководниот сектор кој работната организација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со досегашните потписници Љупчо Иванов Алексиев, генерален директор и Димитровски Благој, заменик генерален директор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 966/71 од 11.I.1972 година. (367)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 220, страна 595, книга I е запишано след-

ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Индустриското бонбоњерско таанско претпријатие „Јагода“ — Титов Велес, бидејќи се присоединува кон ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице — Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес, согласно со одлуката бр. 110 од 18.XI.1971 година на работничкиот совет на Фабриката за масло „Благој Горев“ — Титов Велес, од одржаната седница на 18.XI.1971 година и одлуката број 742 од 15.XI.1971 година на работничкиот совет на Индустриското бонбоњерско таанско претпријатие „Јагода“ — Титов Велес, од одржаната седница на 13.XI.1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1179/71 од 18.II.1972 година. (381)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 949, страна 551, книга IV е запишано следното: Покрај досегашните потписници, Печатарското претпријатие „Први мај“ — Скопје, согласно со одлуката број 086 од 7.II.1972 година на работничкиот совет ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Димовски Трајче, технички раководител.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 158 од 24.II.1972 година. (410)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 178, книга VII е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Претпријатието „Центроколонијал“ увоз-извоз — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од 23.XI.1971 година се проширува со производство на млеко и млечни производи.

Проширената дејност претпријатието ќе ја обавува преку новооснованата организација на здружен труд под фирма: „Центроколонијал“ увоз-извоз — Скопје, Организација на здружен труд без својство на правно лице — Погон број 7 за производство на млеко и млечни производи — Скопје, на ул. „254“ бр. 4. Предмет на работењето на Погонот е производство и промет на големо на млечни производи и млеко.

Раководител на Погонот е Трајковски Јордан Ангеле.

Погонот е основан од работничкиот совет на „Центроколонијал“ увоз-извоз — Скопје, со одлуката од 8.XII.1971 година.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1143/71 од 22.II.1972 година. (405)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8.II.1972 година, рег. бр. 109/55, книга I е запишано следното: Им престанува овластувањето за потпишување на Јонче Лозановски и Никола Бауловски на Земјоделската задруга „Слобода“, село Трновци, Битолско.

Се овластува за потпишување Ефтинциовски Божин, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 47/72. (457)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18.II.1972 година, рег. бр. 38/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Трендо Војновски на Земјоделската задруга „Пандо Николовски“, село Велушина, Битолско.

Се овластува за потпишување Поповски Јазар, покрај досегашниот потписник Петре Буциковски, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 64/72. (458)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14.11.1972 година, рег. бр. 9/69, книга II е запишано следното: Продавницата во Охрид, ул. „Гоце Делчев“ бр. 87, на Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-127 од 15.X.1971 година од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 53/72. (460)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14.11.1972 година, рег. бр. 3/69, книга II е запишано следното: Стовариштето во Охрид, ул. „Кирил и Методи“ број 1, на Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-127 од 15.X.1971 година на работничкиот совет од Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 54/72. (461)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14.11.1972 година, рег. бр. 8/69, книга II е запишано следното: Продавницата во Охрид, ул. „Гоце Делчев“ број 24 на Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-127 од 15.X.1971 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 57/72. (462)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14.11.1972 година, рег. бр. 24/70, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата број 2 во Прилеп, ул. „Андон Слабејко“ бр. 9, на Трговското претпријатие „Тргокооп“ — Скопје Орде Северковски се менува. За раководител е поставен Ѓорѓија Ивановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 60/72. (465)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28.11.1972 година, рег. бр. 5/71, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Занаетчицкото услужно претпријатие „Благоја Митрески“ — Струга, уште со: продажба на големо и мало на сите видови градежен материјал

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 31/72. (469)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14.11.1972 година, рег. бр. 10/70, книга II е запишано следното: Продавницата во Струга, на ул. „ЈНА“ број 21 на Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-127 од 15.X.1971 година од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 52/72. (470)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14.11.1972 година, рег. бр. 28/69, книга II е запишано следното: Продавницата во село Франгово, Струга, на Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-127 од 15.X.1972 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 55/72. (471)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14.11.1972 година, рег. бр. 27/69, книга II е запишано следното: Продавницата во село Шум, Струга, на Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-127 од 15.X.1971 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 56/72. (472)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14.11.1972 година, рег. бр. 15/68, книга I е запишано следното: Продавницата во Струга, ул. „Цветан Димов“ број 9, на Трговското претпријатие „Снежана“ од Горче Петров, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-127 од 15.X.1971 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Снежана“ — Горче Петров.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 58/72. (473)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 141, страна 385, книга I е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Трговското претпријатие на големо и мало „Нова трговија“ — Кратово, согласно со одлуката бр. 02-389 од 24.VIII.1971 година на работничкиот совет и уверенијата бр. 07-946 од 29.X.1971 и бр. 07-1038/2 од 24.XII.1971 година на Одделението за стопанство при Собранието на општината Кратово се проширува со купопродажба на лековити растенија и јаглен од дрво како и угостителска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 148 од 21.III.1972 година. (526)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 42, страна 619, книга VI е запишано следното: Согласно со решението бр. 07-4562 од 10.11.1972 година на Собранието на град Скопје, Светозар Сенковски, се разрешува од должноста, присилен управник на Претпријатието за снабдување на земјоделството „Агроснабдител“ — Скопје, со што му престанува правото за потпишување.

Се именува одбор на присилна управа од 3 (три) члена.

За претседател на одборот се именува Цветко Ивановски, советник во Собранието на град Скопје.

је, додека за членови на одборот согласно со решението бр. 07-4562/1 д 2.III.1972 година на Советот за промет, угостителство и туризам при Собранието на град Скопје се именуваат Поповски Славе, советник во Градското собрание и Јани Караџа, службеник во КИБ — Скопје.

Гореназначеното претпријатие ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Цветко Ивановски, претседател на одборот за присилна управа и Јани Караџа.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 283 од 23.III.1972 година. (550)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10.III.1972 година, рег. бр. 10/58, книга III е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата во Охрид, на Фабриката за чевли „Пролетер“ — Београд и гласи: Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс“ — Београд — Продавница „Рефлекс“ — Охрид, ул. „Гоце Делчев“ број 11.

Раководител на продавницата е Најдовска Милица.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 94/72. (594)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 751, страна 337, книга III е запишано следното: Досегашната фирма на Филијалата при Претпријатието за контрола на квалитет и квантитет на стоки „Југоинспект“ — Београд, со седиште во Скопје, ул. „256“ б.б., која гласи: „Југоинспект“ — Претпријатие за контрола на квалитет и квантитет на стоките — Београд—Филијала — Скопје, согласно со статутот на претпријатието се менува и ќе гласи: „Југоинспект“ — претпријатие за контрола на квалитет и квантитет на стоки—Београд — Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице — Скопје.

СОЗТ — правно лице „Југоинспект“ — Скопје одговара за своите обврски со средствата што ги користи и со кои располага, со средствата кои од својот доход ги ввела во заедничките фондови на претпријатието и со средствата кои ги вложила во другите СОЗТ — правни лица во состав на претпријатието. Ако обврските на тој начин не може да се измират, останатите СОЗТ — правни лица ги измируваат како јемци обврските на СОЗТ — главниот должник (супсидијарна одговорност).

Согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието дејноста на гореназначената СОЗТ — правно лице — Скопје се проширува со следното: контрола на инвестиционата опрема; контрола на обработка, преработка, доработка и оплеменување на стока; контрола на утовар-истовар — претовар и ускладиштување на опасни товари; контрола над дезинсекција на човечка и сточна храна; контрола на општетена и осигурена стока за сметка на осигуреникот; чистење на транспортни средства за тековни товари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 104/71 од 10.III.1972 година. (631)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1197, страна 1047, книга V е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Производно-шивачката задруга „13 Ноември“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 01-270/2 од 15.III.1972 година на советот на работната заедница се проширува со промет на производи од сопствено производство и тоа: текстилна галантерија, текстилна конфекција — лесна детска и женска, кратка текстилна стока, како и метражна стока.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 306 од 4.IV.1972 година. (659)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1008, страна 349, книга VI е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на „Подмладок“ — Градежно молеро-фарбарската задруга — Скопје, согласно со одлуката бр. 475 од 28.X.1971 година на задружниот совет се проширува со посредување во прометот со моторни возила, земјоделски и градежни машини.

Проширената дејност задругата ќе ја обавува преку новооснованото претставништво во Скопје кое ќе работи под фирма: „Подмладок“ — градежно молеро-фарбарска задруга — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице со посебна жиро-сметка — Претставништво — Скопје, улица „Карл Маркс“ бр. 47. Предмет на работењето на претставништвото е посредување во прометот со моторни возила, земјоделски и градежни машини.

Претставништвото е основано од задружниот совет на „Подмладок“ — градежно молеро-фарбарска задруга — Скопје, согласно со горечитираната одлука.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Стефановска Иванка, шеф на претставништвото, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 189 од 6.IV.1972 година. (667)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 985, страна 70, книга VII е запишано следното: Досегашниот раководител на Погонот „Вера Пазаванска“ — Кратово на ЗИК „Бистрапродукт“ експорт — импорт — Скопје — Земјоделско-индустриски комбинат за производство на сите земјоделски производи, млечни производи, јагњина, волна, производство на текстил и трикотажа, домашни ракотворби, теписи, везови и друго, производство на уметничка резбарија и сувенири, трговија, угостителство и туризам, Бранко Андреевски, е разрешен од должност, со решението бр. 03-2722 од 4.X.1970 година.

За нов раководител на споменатиот погон е назначен со одлуката на Централниот работнички совет на ЗИК „Бистрапродукт“ — експорт — импорт — Скопје Боривоје Јанкуловски, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначените потписници Ивановски Цветко и Каракашев Васил, сметано од 26.XI.1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1138 од 11.IV.1971 година. (678)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 908, страна 312, книга VI е запишано следното: Студиото за програмирање и проектирање „Студио проект“ — Скопје, при Деловното здружение „Градба проект“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 2/2-1 од 20.III.1972 година на управниот одбор на здружението се здобива со својство на правно лице и ќе работи под фирма: Деловно здружение „Градба проект“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице — Студио за програмирање и проектирање „Студио проект“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 299 од 17.IV.1972 година. (702)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1223, страна 24, книга VII е запишано следното: Седиштето на Електроинсталатерската механичка услужна задруга „Напон“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 44 од 3.II.1972 година на управниот одбор на задругата, од одржаната сед-

ница на 3.II.1972 година се преселува во Скопје, на ул. „376“ број 66 — Топанско Поле.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 202 од 14.IV.1972 година. (704)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 169, страна 1607, книга I е запишано следното: Погонот за стопанисување со станбени згради, становите и зградите наменети за сметка на работниците при Градежното претпријатие „Маврово“ — Скопје, согласно со член 19 од Статутот на претпријатието и одлуката бр. 0201-1942/69 од 25.III.1969 година на работничкиот совет се здоби-ва со својство на правно лице и ќе работи под фирма: Градежно претпријатие „Маврово“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице — Погон за стопанисување со станбени згради и деловни простории — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1256/71 од 21.IV.1972 година. (706)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 267, страна 679, книга VI е запишано следното: Предметот на работењето на Претпријатието „Аутомакедонија“ увоз-извоз — Скопје и на Самостојната организација на здружен труд за промет со својство на правно лице, согласно со одлуката на работничкиот совет од 1.IV.1972 година се проширува и со промет на руди, метали, легури и неметали вклучувајќи и градежен материјал на база на неметали и јаглен.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 354 од 20.IV.1972 година. (708)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 857, страна 269, книга VII е запишано следното: На генералниот директор на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, Мишко Божиноски, согласно со одлуката 02-бр. 4802 од 6.IV.1972 година на собранието на банката му престанува правото на потпишување, поради разрешување од должност.

За в.д. генерален директор на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, согласно со одлуката 02 бр. 4801 од 6.IV.1972 година на собранието на банката се именува Коста Димов, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето заедно со старите потписници Спиро Гуревски и Ерифили Лазарева.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 433 од 4.V.1972 година. (764)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 857, страна 48, книга VI е запишано следното: Согласно со одлуката бр. 02-4799 од 6.IV.1972 година за изменување и дополнување на Статутот на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, Експозитурата на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, во состав на филијалата во Гостивар а со седиште во Дебар прераснува во деловна единица и во иднина ќе работи под фирма: Комерцијално-инвестициона банка — Скопје — Деловна единица во Дебар.

Предмет на работењето на Деловната единица е давање краткорочни кредити за вршење на производство и промет; давање инвестициони кредити за вложување во основни и трајни средства; кредитирање на станбена и комунална изградба; кредитирање на населението; прибирање парични депозити, со и без отказан рок; прибирање штедни влогови, водење жиро-сметки на граѓани и вршење на други банкарски работи со граѓаните; вршење купопродажба на странски средства за плаќање; водење девизни сметки на ра-

ботни организации и граѓани; издавање банкарски гаранции и вршење други кредитни банкарски работи.

В.д. директор на Деловната единица е Едип Туркеши.

Деловната единица е основана со прераснување на горенаведената Експозитура во деловна единица, согласно со горечитираната одлука.

Деловната единица ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Едип Туркеши, в.д. директор и Силковски Ламбе, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, од рег. бр. 875, страна 11, книга VI Експозитурата на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје во состав на Филијалата — Гостивар, со седиште во Дебар, поради прераснување во деловна единица, согласно со горенаведената одлука.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 434 и 439 од 4.V.1972 година. (762)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30.III.1972 година, рег. бр. 3/57, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Ристевски Цветан на Земјоделската задруга „Црна Река“, село Брод, Битола.

Се овластува Стојановски Веле, финансиски работник, покрај досегашниот потписник Петровски Ѓорѓи, директор, да ја потпишува земјоделската задруга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 112/72. (731)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7.IV.1972 година, рег. бр. 20/71, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Самостојната организација на здружен труд, без својство на правно лице — Охрид, на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје и гласи: Основна организација на здружен труд, без својство на правно лице — Охрид, во состав на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-11861/123 од 13.XII.1971 година од Централниот работнички совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 15/72. (735)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 926, страна 428, книга VI е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Самостојната организација на здружен труд со својство на правно лице Филијала — Скопје при „Словенија промет“ експорт — импорт Љубљана, согласно со одлуката на работничкиот совет на филијалата во Скопје, се проширува со промет со часовници и производи од племенити материјали; парфимериска и козметичка стока; канцелариски материјал, хартија, биро машини, машини за пишување, канцелариски и школски прибор; стока и крма; семенска стока; како и со застапнички услуги во внатрешниот промет; посреднички и агенциски услуги, комисиони услуги-отпремнички; приредување на домашни саеми; давање информации за состојбата на пазарот за внатрешен промет (маркетинг).

Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице — Филијала — Скопје при „Словенија промет“ експорт — импорт — Љубљана, се преселува од Булевар ЈНА број 68, на ул. „Административен центар“ Бутел II, барака 6 — Скопје, согласно со решението Уп. бр. 12-8525 од 29.III.1972 година на Одделението за инспекции

при Собранието на град Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.  
бр. 186 и Фи. бр. 375/72. (765)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1526, страна 156, книга VII е запишано следното: Досегашната фирма на Претпријатието за промет со електро-технички и метални производи и сервисирање на електротехнички и термички производи и инсталации „Карпош“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 109 од 10.IV.1972 година се менува и ќе гласи: Претпријатие за сервисирање и промет „Карпош“ — Скопје.

Согласно со горенаведената одлука се менува и досегашниот предмет на работа така што Претпријатието место дејноста: промет на големо на материјали за винкување, изолациони материјали и латери ќе ја обавува следната дејност: сервисирање на електро-технички, термички производи, електрични инсталации и промет со електротехнички материјали и термички производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.  
бр. 403 од 5.V.1972 година. (766)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1057, страна 273, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице, со сопствена жиро-сметка и самостојна пресметка „Нов живот“ — Скопје, на Трговското претпријатие на големо „Трго Вардар“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 280 од 25.IV.1972 година на работната заедница поради нерентабилност, сметано од 1 мај 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.  
бр. 465 од 8.V.1972 година. (768)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 214, страна 1, книга VII е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Фабриката за производство на пиво — Скопје и тоа: Локвенец Боро, генерален директор, Жика Поповиќ, технички директор, Чатлевски Петар, раководител на комерцијален сектор, Досев Стојан, директор на планско-развоен сектор, Сарачини Хајрадин, шеф на сметководство и Атанасовски Атанас, согласно со одлуката бр. 02-1576 од 14.III.1972 година на работничкиот совет, Фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Коколански Јован, в.д. директор на финансиски сектор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа од кои едниот задолжително е од генералниот директор или од директорот на финансискиот сектор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.  
бр. 281 од 5.V.1972 година.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 857, страна 281, книга VII е запишано следното: Филијалата на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, со седиште во Гевгелија, согласно со одлуката 02 број 4799 од 6.IV. 1972 година на Собранието на банката ќе работи под следната фирма: Комерцијално-инвестициона банка — Скопје, Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Деловна единица — Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.  
бр. 437 од 12.V.1972 година. (787)

## КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Архивот на Македонија, Скопје,

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

АРХИВИСТ

Покрај општите услови, предвидни во ОЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и посебните услови, и тоа:

- 1) да има завршено високо образование;
- 2) да има пет години работно искуство;
- 3) да се служи со францускиот јазик;
- 4) да е жител на град Скопје.

Личен доход по Правилник.

Стан не се обезбедува.

Само комплетни молби ќе се земаат во разгледување.

Конкурсот трае најмалку 15 дена од неговото објавување.

По завршување на конкурсот кандидатите ќе бидат тестирани.

Стапување на работа од 1 јануари 1973 година. (1792)

Комисијата за засновување и престанување на работниот однос на Деловното здружение „МАКЕДОНИЈАКООП“ експорт-импорт — Скопје,

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

— Два шефа на деловници во Секторот за индустриски стоки

Услови:

— За работното место шеф потребна е висока школска подготовка со 5 години работен стаж или виша школска подготовка со 8 години работен стаж и знаење на еден светски јазик.

Личниот доход според Правилникот за лични доходи на работниците на Здружението.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите се поднесуваат до конкурсната комисија. (1746)

Конкурсната комисија на занаетчиско молеро-фармарското претпријатие „УКРАС“ — Скопје,

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Директор на претпријатието — реизбор,
2. Технички директор на претпријатието — реизбор.

Услови за прием по прва точка:

1. да е градежен инженер со 10 години работно искуство на раководно работно место,
2. да е висококвалификуван молер со 15 години работно искуство, од кои 10 години да бил на раководно работно место.

Услови под точка 2 исто како под точка 1.

Молбите се поднесуваат до дирекцијата на претпријатието.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. (1747)



Советот на факултетот на Природно-математичкиот факултет — Скопје, врз основа на чл. 138 и 150 од Законот за високото школство на СРМ,

распишува

### К О Н К У Р С

I. За избор на по еден наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виш предавач, доцент или предавач за предметите:

- економска географија
- основи на географијата
- климатологија со метеорологија и хидрографија.

II. Во смисла на чл. 150 од споменатиот Закон:

- за 3 асистенти при Физичкиот институт;
- за 3 асистенти при Хемискиот институт;
- за 2 стручни соработници или асистенти при Хемискиот институт;
- за 3 асистенти при Биолошкиот институт.

Пријавите, во четири примероци, од кои едната таксирана со 1 динар таксена марка, се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавата се приложува дипломата за завршена високошколска настава (Природно-математички факултет), кратка биографија и список на научни трудови, со по еден примерок од истите.

За кандидатите кои ќе конкурираат за работно место асистент, посебен услов е познавање на еден странски јазик (англиски, француски, германски или руски), што ќе го докажат со уверение од соодветните катедри при Филозофскиот факултет или школата за странски јазици.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето. (1793)

Советот на Филозофскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје,

распишува

### К О Н К У Р С

- За еден лектор по англиски јазик, и
- За еден асистент при Катедрата за педагогија.

Пријавите таксирани со по 1 динар, останатите документи и научните и стручни трудови (во колку има такви), по еден примерок да се достават до архивата на Филозофскиот факултет во Скопје.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“. (1812)

Советот на Болницата за нервни и душевни болести, с. Бардовци — Скопје,

распишува

### К О Н К У Р С

за реизбор и именување на следните раководни работни места:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Заменик директор по стручни работи                      | 1 |
| 2. Помошник директор                                       | 1 |
| 3. Главна медицинска сестра                                | 1 |
| 4. Шефови на психијатриски одделенија                      | 8 |
| 5. Шеф на интерно одделение                                | 1 |
| 6. Шеф на одделението за работна терапија и рехабилитација | 1 |
| 7. Шеф на неуропсихијатриски диспансер                     | 1 |
| 8. Шефови на неуропсихијатриски отсеци во диспансерот      | 3 |
| 9. Шеф на ЕЕГ лабораторија                                 | 1 |
| 10. Шеф на лабораторија                                    | 1 |
| 11. Шеф на сметководно-финансиското одделение              | 1 |
| 12. Шеф на општо одделение                                 | 1 |
| 13. Шеф на техничко-економското одделение                  | 1 |
| 14. Шеф на економија                                       | 1 |

Услови:

Покрај условите предвидени во ОЗРО, кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:  
Под точките 1, 4, 6, 7 и 8 — кандидатите треба да се лекари-специјалисти по неуропсихијатрија со над три години специјалистичка практика во структурата;

Под точката 2 — кандидатот треба да е дипломиран правник со над три години практика во структурата;

Под точката 3 — кандидатот треба да има виша стручна подготовка со над три години практика во структурата и положен стручен испит;

Под точката 5 — кандидатот треба да е лекар-специјалист по интерна медицина со над три години специјалистичка практика во структурата;

Под точката 9 — кандидатот треба да е лекар-специјалист по неуропсихијатрија со познавање на ЕЕГ;

Под точката 10 — кандидатот треба да има виша стручна подготовка со над три години практика во структурата и положен стручен испит;

Под точката 11 — кандидатот треба да е дипломиран економист со над три години практика во структурата;

Под точката 12 — кандидатот треба да има завршено виша управна школа со над три години практика во структурата;

Под точката 13 — кандидатот треба да има завршено виша машинска школа со над три години практика во структурата;

Под точката 14 — кандидатот треба да е дипломиран агроном со над три години практика во структурата.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Пријавите, комплетирани со сите потребни документи, да се доставуваат до Општото одделение на Болницата.

Некомплетираните пријави нема да се разгледуваат. (1745)

### СОДРЖИНА

	Страна
390. Закон за забрана на прометот на земјиште	881
391. Уредба за начинот и постапката за зачувување на општествени договори за цените	881
392. Уредба за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производите и услугите	882
393. Одлука за непосредна општествена контрола на цените на доброволното и задолжителното осигурување на моторните возила	883
394. Одлука за висината на придонесот за детска заштита во текот на „Детската недела“	884
395. Наредба за измена на Наредбата за начинот и постапката за остварување премија за кравјо и овчо млеко во 1972 год.	884
396. Упатство за поблиско определување кои лица се сметаат за лица со ниски примања	884
397. Правилник за образецот на дозволата за оружје, евиденциите за оружјето и муницијата и сместувањето и чувањето на оружјето	884
398. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 50/72 од 2 ноември 1972 година — Исправка на Упатството за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните	888

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 10а.  
Пошт. факс 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај  
Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје.